



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Крива Паланка 12.06.2020 год.

ЗАПИСНИК ОД IX –та СЕДНИЦА НА ШТАБОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Состанокот се одржа на ден 12.06.2020 година во 14:00 часот во Големата Сала на Општина Крива Паланка, а истиот беше свикан на иницијатива на Командантот на Штабот Изабела Павловска.

На состанокот беа присутни:

- Градоначалникот на Општина Крива Паланка **Борјанчо Мицевски**
- Командантот на Штабот **Изабела Павловска**
- Заменик на Началникот на Штабот **Мартин Николовски**
- Началникот на ОВР Крива Паланка **Игор Илиевски**
- Секретарот на Општина Крива Паланка **Љубомир Младенов**
- Командирот на ТППЕ Крива Паланка **Иле Коцевски**
- Секретарот на ОО на Црвен Крст Крива Паланка **Дарко Пешовски**

На состанокот беа дискутирани превентивните мерки и чекори кои треба да бидат преземени, а во согласност со заклучоците, мерките и препораките, како и безбедносните протоколи усвоени од Владата на Република Северна Македонија, во врска со новонастанатата состојба со COVID-19 (корона вирус).

По исцрпената дискусија и дадените известувања, согледувања и предлози од страна на членовите на Штабот и другите присутни лица беа донесени следните заклучоци:

1. - **Доследно и одговорно да се почитуваат сите заклучоци, мерки и препораки на Владата на Република Северна Македонија, но и заклучоците и препораките на Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус). При тоа е потребно да се почитуваат обврските на сите граѓани на територијата на Општина Крива Паланка за задолжително носење на заштитна опрема, односно заштитни маски и заштитни ракавици. Носењето на заштитна опрема е потребно на отворен простор и во затворен простор при посета на деловни субјекти, државни или локални институции. Задолжително е носењето на заштитни маски од страна на сите вработени во деловните субјекти кои испорачуваат услуги на граѓаните преку непосреден контакт, за целото времетраење на нивното работно време во работните простории, но и задолжително носење на заштитни маски од страна на сите вработени во државни и локални институции, подрачни служби на органите на државната управа, јавните претпријатија и агенции за времетраењето на нивното работно време во работните простории. Штабот посебно ја нагласува потребата за**

доследно почитување на протоколите за социјална дистанца, како и препорака за набавка на соодветни апарати за мерење на телесна температура и нивно секојдневно користење при влез на вработените во институциите, како и во трговските и производствените капацитети со повеќе од 5 (пет) вработени лица.

2. - ЈП Комуналец Крива Паланка итно и неодложно да подготви и достави нов месечен План за дезинфекција на јавни површини и во координација со ТППЕ да изврши дезинфекција на сите јавни површини, согласно динамиката и временската рамка, утврдени во самиот План, вклучително и влезовите на сите колективни станбени згради на подрачјето на Општина Крива Паланка, урбана опрема и ГП Деве Баир.

3. - Зелениот пазар во Крива Паланка ќе биде отворен и ќе работи во Сабота (13.06.2020 година), со задолжително почитување на сите безбедносни мерки и протоколи од страна на сите присутни лица во пазаришниот простор (продавачи, купувачи, редари или службени лица за одржување и обезбедување на пазарот). Останува во оптек забраната за присуство и продажба на производи на трговци од други Општини, освен од Општина Крива Паланка и Општина Ранковце.

4. - Државниот пазарен инспекторат да продолжи со зајакната контрола над почитувањето на безбедносните мерки и протоколите за заштита во сите трговски објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.

5. - Државниот пазарен инспекторат во соработка со ОВР Крива Паланка да продолжат со зајакната контрола над почитувањето на протоколите за заштита и протоколот за работа на сите угостителски објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.

6. - Отворената телефонска линија 078 30 30 60 за помош и консултација на граѓаните во врска со превенција и спречување на ширење на вирусот COVID – 19 останува активна. Сите граѓани кои имаат потреба од психо социјална поддршка, дистрибуција на храна, заштитни средства, лекови и друго, можат истата да ја остварат преку мобилните волонтерски тимови на ОО Црвен Крст Крива Паланка, а по претходно пријавување преку наведената телефонска линија.

7. - Штабот за заштита и спасување на Општина Крива Паланка во соработка со мобилните волонтерски тимови на ОО Црвен Крст Крива Паланка, ОВР Крива Паланка и комуналните редари во Одделението за инспекциски надзор во Општина Крива Паланка, од следната недела ќе отпочнат со спроведување на акција за дистрибуција на информативни флаери за превенција, како и заштитна опрема за вработените во институциите на подрачјето на Општина Крива Паланка, со цел подигање на колективната свест за превенција и спречување на ширењето на вирусот COVID - 19.

Состанокот заврши во 15:00 часот.

Крива Паланка 12.06.2020 година

Записникот го изготви Мартин Николовски – Заменик Началник на Штабот за заштита и спасување

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ КРИВА ПАЛАНКА